



53-та СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 2021

- Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Република Северна Македонија
- Пристигнатите дела ќе ги селектира СЕЛЕКТОР одреден од организаторот, а од селектираните дела за наградите ќе одлучува МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ
- Отворањето на изложбата и официјалното доделување на наградите ќе се одржи во септември 2021 во Скопје, С. Македонија

КРИТЕРИУМИ за УЧЕСТВО

- Тип на дела – карикатура | сатиричен цртеж | стрип (една табла без зборови)
- Тема | техника | формат – по избор на авторот
- Број на дела – без ограничување

ПРАВИЛА за УЧЕСТВО

- **Само ОРИГИНАЛНИ, рачно креирани дела на хартија** ќе бидат земени во предвид
Доколку авторот работи исклучиво во дигитална техника, ќе се земаат во предвид и ДИГИТАЛНИ ДЕЛА – отпечатени, нумерирани и потпишани со молив на предната страна
- **Само оригинални дела од ПОНОВА ПРОДУКЦИЈА** кои претходно не биле ОБЈАВУВАНИ или НАГРАДУВАНИ ќе бидат земени во предвид
 - делата кои жирито ќе ги оцени како идентични или многу слични на познати дела од друг автор – нема да бидат разгледувани
 - доколку се утврди дека карикатуристот прекршил било кое од правилата за учество по доделувањето на награда - жирито има право да ја повлече наградата
 - според насоките на организаторот, селекторот и меѓународното жири особено внимание ќе обрнуваат на ликовниот израз на пријавените дела
- **За РЕГУЛАРНО ПРИЈАВУВАЊЕ** апликантот треба:
 - да пополни ФОРМУЛАР за ПРИЈАВУВАЊЕ (електронски или рачно) и да го испрати на е-маил адреса cartoons@osten.com.mk заедно со фотографија, куса биографија и дигитални слики на пријавените дела
 - електронски пријавените дела **ДА ГИ ИСПРАТИ ПО ПОШТА** заедно со отпечатениот и потпишаниот формулар**Забелешка:** на задната страна од секое дело треба да стои името на авторот, насловот на делото и техниката во кое е изработено
- Со пополнувањето на пријавата, авторот му отстапува на организаторот **НЕ-ЕКСКЛУЗИВНО ПРАВО** да ги користи, изложува, проучува и публикува неговите дела за потребите на манифестацијата

КРАЕН РОК

За селекција ќе се земат во предвид делата кои **до 30-ти април 2021** ќе стигнат на адресата:

ОСТЕН - СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ
8 Ударна бригада 2, 1000 Скопје, С. Македонија

ВАЖНО!!!

При испраќањето на делата задолжително ставете: **НЕКОМЕРЦИЈАЛНА ПРАТКА / САМО ЗА ИЗЛОЖБА!**



КОТИЗАЦИЈА

Одберете една од понудените можности:

- Да учествувате БЕЗ КОТИЗАЦИЈА (пријавените дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН)
- Да учествувате СО КОТИЗАЦИЈА од 10 \$ (неселектираните дела се враќаат на авторот)

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето треба да се изврши со трансфер на сметката на ОСТЕН Скопје:
Корисник: ОСТЕН СКОПЈЕ, 8 Ударна Бригада 2, Скопје 1000, С. Македонија
IBAN: MK07210701000702188 | SWIFT/BIC: TUTNMK22
Банка: НЛБ АД СКОПЈЕ, Мајка Тереза 1, Скопје 1000, С. Македонија

СЕЛЕКЦИЈА И ЖИРИРАЊЕ

- СЕЛЕКТОРОТ одлучува кои КАРИКАТУРИСТИ одат во фаза на жирирање со сите пријавени дела и прави листа на финалисти
- ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ЖИРИ ги разгледува делата од селектираните карикатуристи, избира дело кое ќе биде претставено во каталогот и одлучува за наградите предвидени од организаторот
- Организаторот ќе ги извести сите пријавени карикатуристи за резултатите од селекцијата (до крајот на мај 2021) и жирирањето (до крајот на јуни 2021) по е-маил и ќе ги објави резултатите на својата веб страница - osten.mk и на други печатени, електронски и социјални медиуми

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

- Делата на СЕЛЕКТИРАНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ ќе бидат изложени на официјалната изложба во септември 2021 година / Скопје, С. Македонија
- ФИНАЛИСТИТЕ И НАГРАДЕНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ кои ќе бидат присутни во Скопје за време на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите, добиваат графички мапи со нивни дела во продукција на ОСТЕН
- НАГРАДЕНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ добиваат соодветни парични награди (каде што е предвидено), соодветни печатени сертификати и копија од каталог по пошта. Нивните дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН
- ОСТАНАТИТЕ КАРИКАТУРИСТИ добиваат соодветни дигитални сертификати и каталог во .pdf на е-маил. Оние кои сакаат да го имаат сертификатот / каталогот во тврда копија, можат да ги нарачаат по цена од 30 \$ и ќе им бидат испратени на назначената адреса со препорачана пошта
- Организаторот ги поканува СИТЕ КАРИКАТУРИСТИ - УЧЕСНИЦИ да присуствуваат на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите во септември 2021 во Скопје

НАГРАДИ

ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ (1500 \$ и скулптура) – одлука на амбасадорите на ОСТЕН
ПРВА НАГРАДА (1000 \$ и плакета) – одлука на интернационалното жири
ВТОРА НАГРАДА (500 \$ и плакета) – одлука на интернационалното жири
5 ТРЕТИ НАГРАДИ (Плакета) – одлука на интернационалното жири
5 ПОСЕБНИ НАГРАДИ (Плакета) – одлука на интернационалното жири
НАГРАДА ЦИЦО* за македонски карикатурист (плакета) – одлука на Советот на ОСТЕН

* Во чест на големиот македонски карикатурист Василије Поповиќ – Цицо



WORLD GALLERY
of CARTOONS
Skopje, Macedonia
Since 1969

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО / APPLICATION FORM

Име / Name

Презиме / Last Name

Адреса / Address

Град, поштенски код / City, Post Code

Земја / Country

Датум на раѓање / Birth Date

e-mail

информации за пријавените дела / submitted works information

#	Наслов / Title	Тема / Theme	Големина / Size	Техника / Technique
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Фото / Photo

Ги прифаќам условите за учество
I accept the participation criteria

Датум / Date

Потпис / Signature

ОСШЕАТ
ART ON PAPER

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР, ОТПЕЧАТЕТЕ ГО И ПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ ДЕЛА
PLEASE FILL OUT THIS FORM, PRINT IT OUT AND SEND IT ALONG WITH YOUR WORKS